

ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА ПО ПОВОД 50-ГОДИШНИНАТА ОД УБИСТВОТО НА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Кон општата прослава по повод 50-годишнината од убиството на Ѓорче Петров се придружи и Македонската академија на науките и уметностите. Така на 25 јуни 1971 год. во просториите на МАНУ се одржа свечена академија по повод 50-годишнината од убиството на Ѓорче Петров.

На свечената академија, покрај академиците, членови на МАНУ, присуствуваа и Бошко Станковски, претседател на РК на ССРМ, Ванчо Апостолски, потпретседател на Собранието на СРМ, Азем Зулфикари, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ, Драги Тозија, претседател на Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ, Кирил Пенушлиски ректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ и други гости.

Свечената академија ја отвори претседателот на МАНУ Блаже Конески.

Академикот Димитар Митрев зборуваше за животот и делото на Ѓорче Петров. При тоа тој нагласи дека Ѓорче Петров е еден од најпознатите идеолози на македонската национална револуција. Зборуваше за извонредните обдарености и за теоретската вештина на Ѓорче

Петров. Академикот Митрев се задржа и на научната и публицистичката дејност на Ѓорче Петров. Зборуваше и за Ѓорчевата „дипломатска мисија што ја вршеше во името на македонската револуционерна кауза“. За тоа тој рече: „И во личноста на дипломатот надвладуваше човекот на принципите на идејноста и моралната цврстина...“ „Тој имаше усет за такт и тактика, дури и многу истенчен и вешто го пројавуваше, но само со една цел да послужи на целта што ја проследува револуционерното движење на неговиот народ“.

Во заклучокот на излагањето Димитар Митрев се задржа на трагичниот крај на големиот македонски револуционер и мислител, Ѓорче Петров. Тој беше подмолно убиен од убијците, кои беа продукт на декласираните и морално пропаднати македонски „револуционери“, од оние кои најмногу се плашеа од револуционерната принципиелност, моралност и доследност на Ѓорче Петров.

Д. П.